

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 10

Понеделник, 31.05.2010 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Р.б.	Стр.	Р.б.	Стр.
87. Одлука за долгорочно задолжување на општина Струмица	2	93. Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Одделението за администрирање на приходи (локални даноци и такси) за периодот 01.01. – 31.12.2009 година .	7
88. Одлука за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица	3	94. Заклучок за усвојување на Извештајот за работа на Одделението за инспекциски работи во областа на урбанизмот, комуналните работи, заштита на животната средина, патниот сообраќај и локалните патишта и улици за 2009 година	7
89. Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈП “Струмица – Гас” Струмица	5	95. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2010 година	8
90. Решение за именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП “Струмица – Гас” Струмица	5	96. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2010 година	9
91. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за периодот јануари – март 2010 година	5		
92. Заклучок за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на ТППЕ - Струмица за 2009 година	6		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинея 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06) Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за
долгорочно задолжување на општина
Струмица

1. Се објавува Одлуката за долгорочно задолжување на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.05.2010 година.

Бр.08 – 3219/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

87.

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, („Сл. весник на РМ“ број 61/04, 96/04 и 67/07), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02), и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст (Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 28.05.2010 година, донесе

О д л у к а
за долгорочно задолжување на
општина Струмица

I. Општи одредби

Член 1

Со оваа Одлука Општина Струмица се задолжува со долгорочно домашно задолжување кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка, а со цел за

финансирање капитален инвестиционен проект во областа на енергетиката.

Член 2

Потребата од долгорочно задолжување на Општината е вршење на дејност од јавен интерес, кој е утврден по спроведена јавна расправа.

II. Вид и цел на задолжувањето

Член 3

Видот и целта на задолжувањето е заем за реализација на општински проект за дејности во областа на енергетиката (пренос, управување, дистрибуција со природен гас) капитален објект, кој е утврден по спроведена јавна расправа.

III. Максимален износ и начин на задолжување

Член 4

Задолжувањето ќе биде преку Проектот за подобрување на општинските услуги кој се финансира со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банакa, - Компонента А: Инвестициони заеми.

Член 5

Висината на задолжувањето, односно максималниот износ на главницата изнесува 173.000.000,00 денари.

Висина на каматната стапка: шест месечен либор за евро валута со варијабилан распон.

IV. Начин на отплата

Член 6

Вкупниот период на отплатата на заемот (кредитот) ќе биде максимум 11 години, вклучувајќи 3 години грејс период. Последниот датум на отплата на кредитот нема да биде подоцна од 15 Февруари 2022 година.

Заемот ќе се отплаќа со еднакви полугодишни ануитети.

Член 7

Општината се обврзува дека во рок од 10 работни дена по секоја исплата на ратата во врска со долгот, да го известува Министерството за финансии.

За долгорочното задолжување на Општината ќе изготви План за финансискиот капацитет и начинот на отплаќање, како и амортизационен план.

V.Согласност

Член 8

Општината е должна да потпише Договор за под-заем и истиот да го достави во рок од 10 работни дена до Министерството за финансии.

Член 9

За долгорочно задолжување на Општината потребна е претходна согласност од Владата на Република Македонија.

Член 10

По добивањето на писмена согласност на Владата на РМ, општината може да започне процедура за задолжување, во исти услови и рамки под кое е одобрено барањето на Општината за долгорочно задолжување.

VI.Завршни одредби

Член 11

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за долгорочно задолжување на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 1/10) и Одлуката за измена на Одлуката за долгорочно задолжување на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 6/10)

Член 12

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на писмената согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 07-3219/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ., број 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. Гласник на општина Струмица., број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица

1.Се објавува Одлуката за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.05.2010 година.

Бр.08-3223/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

88.

Врз основа на член 50-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.91/09) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 28.05.2010 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица

Член 1

Се утврдува потребата од изработување на урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Струмица за уредување и користење на просторот за следните катастарски и градежни парцели:

р.б.	Катастарска/градежна парцела	Подносител на иницијатива	
1	КП 290 КО Струмица	Тимов Ѓ. Тимчо	самоинвестирање
2	КП 3452 КО Струмица	Димитар Зимбаков	самоинвестирање
3	КП 1351 КО Дабилџе	“ФЛЕКС КОМПАНИ” дооел Струмица	самоинвестирање
4	КП 4186 КО Струмица	Јанков Методи	самоинвестирање
5	КП 1548 КО Струмица	Ристев Н. Кирил	самоинвестирање
6	КП 107/9 КО Струмица	ДПТУ “СУПЕРА- ТРАНС” доо Струмица	самоинвестирање
7	КП 857 КО Струмица	Стојанова Софија	самоинвестирање
8	КП 2525;2526; 2527 КО Дабилџа	Андоновски Виктор	самоинвестирање
9	КП 7043 КО Струмица	Никола Клепов	самоинвестирање
10	КП 5878/2КО Струмица	Атанас Цонев	самоинвестирање
11	КП 7360/1 КО Струмица	Данемир Трајков	самоинвестирање

Член 2

Одлуката за изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица, претставува основа за изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација со која се врши уредување на просторот со определување на градежна парцела во и вон плански опфат, како и уредување и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби утврдени со закон како градби од трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на инвестициски проекти од значење на општината.

Член 3

По утврдувањето на потребите од изработување на урбанистичка планска документација за уредување и користење на просторот, истата треба да биде одобрена од Градоначалникот на општина Струмица

Член 4

Средства за изработка на ЛУПД ќе се обезбедат со самоинвестирање.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-3223/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл гласник на општина Струмица„ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈП “Струмица – Гас“ Струмица

1. Се објавува Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈП “Струмица – Гас“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.05.2010 година.

Бр.08 – 3221/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

89.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 28.05.2010 година, донесе

Р е ш е н и е
за именување на членови на
Управниот одбор на ЈП „Струмица –
Гас“ Струмица

1. За членови во Управниот одбор на ЈП „Струмица – Гас“ Струмица се именуваат:

- Никола Банов, дипл. правник;
- Никола Китановски, дипл. економист;
- Рони Малинова, дипл. правник;
- Ристо Пецев, дипл. правник; и
- Николчо Угриновски, дипл. правник.

2. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-3221/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ„ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Решението за
именување членови во Надзорниот
одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на ЈП
“Струмица – Гас“ Струмица

1. Се објавува Решението за именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП “Струмица – Гас“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.05.2010 година.

Бр.08 - 3222/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

89.

Врз основа на член 27 од Законот за дополнување на Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 22/07) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 28.05.2010 година, донесе

Р е ш е н и е
за именување членови во Надзорниот
одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на ЈП
„Струмица – Гас“ Струмица

1. За членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Струмица – Гас“ Струмица, се именуваат:

- Катица Кузмановска, дипл. економист;
- Александар Новоселски, дипл. економист;
- Милица Димонцалиева, дипл. правник;
- Александар Грамбозов, дипл. електро-инженер; и
- Марија Белемезова, дипл. економист.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-3222/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица„ број5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работа на
ЈПКД “Комуналец“ Струмица за периодот
јануари – март 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за периодот јануари – март 2010 година, донесен на седницата на Советот на

општина Струмица, одржана на
28.05.2010 година.

Бр. 08 – 3224/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

91.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 28.05.2010 година, донесе

З а к л у ч о к **за давање согласност на Извештајот** **за работа на ЈПКД „Комуналец“** **Струмица за период јануари –** **март 2010 година**

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – март 2010 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие, со Одлука бр.02-2435/2 од 07.05.2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-3224/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е **за објавување на Заклучокот за** **усвојување на Извештајот за** **извршените работни задачи на ТППЕ -** **Струмица за 2009 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната

Професионална Противпожарна Единица Струмица за 2009 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.05.2010 година.

Бр.08 – 3225/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

92.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 28.05.2010 година, донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Извештајот за** **извршените работни задачи на ТППЕ** **Струмица за 2009 година**

1. Се усвојува Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната Професионална Противпожарна Единица Струмица за 2009 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-3225/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е **за објавување на Заклучокот за** **усвојување на Извештајот за работата** **на Одделението за администрирање** **на приходи (локално даноци и такси) за** **периодот 01.01. – 31.12.2009 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на Одделението за администрирање на приходи (локални даноци и такси) за периодот 01.01. – 31.12.2009 година,

донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.05.2010 година.

Бр.08-3226/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

93.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 28.05.2010 година, донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Извештајот за** **работата на Одделението за** **администрирање на приходи** **(локални даноци и такси) за периодот** **01.01. – 31.12.2009 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на Одделението за администрирање на приходи (локални даноци и такси) за периодот 01.01. – 31.12.2009 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-3226/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ„ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е **за објавување на Заклучокот за** **усвојување на Извештајот за работа на** **Одделението за инспекциски работи во** **областа на урбанизмот, комуналните** **работи, заштита на животната средина,** **патниот сообраќај и локалните патишта** **и улици за 2009 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работа на

Одделението за инспекциски работи во областа на урбанизмот, комуналните работи, заштита на животната средина, патниот сообраќај и локалните патишта и улици за 2009 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.05.2010 година.

Бр.08-3227/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

94.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 28.05.2010 година, донесе

З а к л у ч о к **за усвојување на Извештајот за** **работа на Одделението за инспек-** **циски работи во областа на** **урбанизмот, комуналните работи,** **заштита на животната средина ,** **патниот сообраќај и локалните** **патишта и улици за 2009 година**

1. Се усвојува Извештајот за работа на Одделението за работи во областа на урбанизмот, комуналните работи, заштита на животната средина, патниот сообраќај и локалните патишта и улици.

2.Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-3227/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2010
година

1. Се објавува Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за првиот квартал од 2010
година, донесен на седницата на
Советот на општина Струмица, одржана
на 28.05.2010 година.

Бр.08-3220/2 Градоначалник
31.05.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

95.

Врз основа на член 32 од
Законот за финансирање на единиците
на локалната самоуправа („Сл. весник на
РМ“ бр. 61/04) и член 20 став 1 точка 4
од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл.гласник на општина
Струмица“ бр.5/06), Советот на општина

Струмица на седницата одржана на
28.05.2010 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот
на општина Струмица за првиот
квартал од 2010 година

1. Се усвојува Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на
општина Струмица за првиот квартал од
2010 година.

2. Составен дел на овој Заклучок
е Кварталниот извештај составен од
образец К1 и образец К2.

3. Овој Заклучок влегува во сила
по објавувањето во „Сл. гласник на
општина Струмица“.

Бр.07-3220/1 Совет на општина Струмица
28.05.2010 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

96.

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2010 година.

Збирни приходи и расходи - Квартално	Буџет за 2010		Дотации за 2010		Самоф.актив. за 2010		Донации за 2010		Кредити за 2010		Вкупно за 2010		Останува за реализ.
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :													
	343.377.400	49.507.346	425.386.746	122.923.757	58.648.600	8.945.795	13.068.000	1.755.336	0	0	840.480.746	183.132.234	657.348.512
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :													
	154.127.000	29.953.156	425.386.746	90.077.774	56.422.350	4.586.982	6.068.000	1.134.546	0	0	642.004.096	125.762.457	516.241.639
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :													
	111.750.000	19.423.470	0	0	0	0	0	0	0	0	111.750.000	19.423.470	92.326.531
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :													
	301.000.400	31.734.836	0	0	2.226.260	189.280	7.000.000	0	0	0	310.226.650	31.924.116	278.302.634
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :													
71	343.377.400	49.507.346	425.386.746	122.923.757	58.648.600	8.945.795	13.068.000	1.755.336	0	0	840.480.746	183.132.234	657.348.512
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ													
711	294.450.000	37.318.136	0	0	0	0	0	0	0	0	294.450.000	37.318.136	257.131.865
711	5.000.000	1.013.118	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.013.118	3.986.882
713	41.000.000	9.189.816	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	9.189.816	31.810.184
717	246.950.000	27.107.531	0	0	0	0	0	0	0	0	246.950.000	27.107.531	219.842.469
718	1.500.000	7.671	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	7.671	1.492.330
72	12.000.000	1.186.619	0	0	57.632.674	6.327.203	0	10.500	0	0	69.632.674	7.624.322	62.108.353
722	3.000.000	654.366	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	654.366	2.345.635
723	1.000.000	167.040	0	0	54.867.674	5.533.523	0	0	0	0	55.867.674	5.700.563	50.167.111
724	500.000	55.307	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	55.307	444.694
725	7.500.000	309.907	0	0	2.765.000	793.680	0	10.500	0	0	10.295.000	1.114.087	9.150.914
74	36.927.400	11.002.592	425.386.746	122.923.757	1.015.926	2.618.593	13.068.000	1.744.836	0	0	476.398.072	138.269.777	338.108.295
741	36.927.400	11.002.592	425.386.746	122.923.757	355.926	2.618.593	0	668.007	0	0	462.670.072	137.212.948	325.457.124
742	0	0	0	0	660.000	0	13.068.000	1.076.829	0	0	13.728.000	1.076.829	12.651.171
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :													
73	111.750.000	19.423.470	0	0	0	0	0	0	0	0	111.750.000	19.423.470	92.326.531
731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733	111.750.000	19.423.470	0	0	0	0	0	0	0	0	111.750.000	19.423.470	92.326.531
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :													
40	154.127.000	29.953.156	425.386.746	90.077.774	56.422.350	4.596.982	6.068.000	1.134.546	0	0	642.004.096	125.762.457	516.241.639
ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТ													
401	66.741.000	12.499.610	307.417.037	77.237.896	701.400	0	0	0	0	0	373.859.437	89.737.496	284.121.942
401	42.487.202	8.301.010	221.108.378	55.839.491	474.100	0	0	0	0	0	264.079.680	64.140.501	199.939.180
402	17.203.157	3.138.640	86.308.659	21.398.395	227.300	0	0	0	0	0	103.739.116	24.537.035	79.202.081
403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	6.040.641	1.059.960	0	0	0	0	0	0	0	0	6.040.641	1.059.960	4.980.681
41	2.200.000	334.926	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	334.926	1.866.074
412	1.200.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	80.000	1.120.000

Збирни приходи и расходи - Квартално	Буџет за 2010		Дотации за 2010		Самофактив. за 2010		Донации за 2010		Кредити за 2010		Вкупно за 2010		Останува за реализ.
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	254.926	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	254.926	745.074
42 СТОКИ И УСЛУГИ	67.100.000	15.420.716	117.969.709	12.839.888	56.720.960	4.596.982	3.668.000	766.846	0	0	244.468.669	33.624.430	210.834.229
420 Патни и дневни расходи	940.000	233.079	310.000	28.800	1.022.500	33.780	0	0	0	0	2.272.500	295.859	1.976.641
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	21.310.000	7.088.027	24.104.286	2.829.497	10.406.000	529.821	400.000	143.120	0	0	56.220.286	10.588.465	45.631.822
423 Сигтен инвентар, алат и други материјали за поправки	5.610.000	635.803	5.420.288	568.748	22.196.750	2.346.706	500.000	202.871	0	0	33.727.038	3.752.128	29.974.910
424 Поправки и тековно одржување	23.270.000	4.419.322	27.696.812	1.404.974	4.239.500	252.676	0	0	0	0	55.206.312	6.076.972	49.129.341
425 Договорни услуги	8.760.000	1.595.233	59.785.863	7.963.654	17.377.100	1.367.999	1.900.000	207.939	0	0	87.822.963	11.134.825	76.688.138
426 Други тековни расходи	7.210.000	1.451.251	652.460	46.215	479.100	66.000	868.000	212.916	0	0	9.209.560	1.776.382	7.433.178
44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442 Наменски дотации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	19.066.000	1.697.906	0	0	0	0	2.400.000	367.700	0	0	21.466.000	2.065.606	19.420.395
461 Субвенции за јавни претпријатија	2.000.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	480.000	1.520.000
463 Трансфери до невладини организации	9.750.000	438.833	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	10.750.000	438.833	10.311.167
464 Разни трансфери	7.336.000	779.073	0	0	0	0	1.400.000	367.700	0	0	8.736.000	1.146.773	7.589.228
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471 Социјални надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	301.000.400	31.734.836	0	0	2.226.250	189.280	7.000.000	0	0	0	310.226.650	31.924.116	278.302.534
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	301.000.400	31.734.836	0	0	2.226.250	189.280	7.000.000	0	0	0	310.226.650	31.924.116	278.302.534
480 Купување на опрема и машини	30.000	0	0	0	675.000	189.280	0	0	0	0	705.000	189.280	515.720
481 Градежни објекти	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	0	3.800.000
482 Други градежни објекти	288.000.400	28.146.083	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	295.000.400	28.146.083	266.854.307
483 Купување на мебел	1.570.000	75.709	0	0	301.250	0	0	0	0	0	1.871.250	75.709	1.795.541
485 Други нефинансиски средства	7.000.000	3.513.034	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.513.034	3.486.966
486 Купување на возила	600.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000

Извршување на расходите на ниво на ставки за сите потпрограми

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самостоятел.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
A0 СОВЕТ НА ОПШТИНА														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	6 761 000	1 331 406	0	0	0	0	0	0	0	0	6 761 000	1 331 406	5 428 594
		4 661 000	1 042 461	0	0	0	0	0	0	0	0	4 661 000	1 042 461	3 618 549
401	Основни плати и надоместоци	4 566 029	104 991	0	0	0	0	0	0	0	0	4 566 029	104 991	351 038
404	Надоместоци	4 104 971	937 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 104 971	937 460	3 167 511
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1 200 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	80 000	1 120 000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1 200 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	80 000	1 120 000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1 000 000	208 955	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	208 955	791 045
420	Плати и дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1 000 000	208 955	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	208 955	791 045
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D0 ГРАДОНАЧАЛНИК														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	3 600 000	705 037	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	705 037	2 794 963
401	Основни плати и надоместоци	2 534 313	511 247	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534 313	511 247	2 023 066
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	965 687	193 790	0	0	0	0	0	0	0	0	965 687	193 790	771 897
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1 000 000	254 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	254 926	745 074
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1 000 000	254 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	254 926	745 074
42	СТОКИ И УСЛУГИ	900 000	27 710	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	27 710	872 290
420	Плати и дивиденди	350 000	27 710	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	27 710	322 290
425	Договори услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1 800 000	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	252 000	1 548 000
463	Трансфери до невладини организации	800 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	128 000	672 000
464	Разни трансфери	1 000 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	124 000	876 000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1 МЕСНА САМОУПРАВА														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400 000	11 777	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	11 777	388 223

Програма Подпрограма Кат. Ставка Погодавка	О П И С	Буџет		Дотации		Савофинан. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	200.000	11.777	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	11.777	188.223
424	Поправки и токовно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Други токовни расходи	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разли трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
481	Градежни објекти	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	70.000.000	15.556.761	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	15.556.761	54.443.240
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	48.040.000	9.268.810	0	0	0	0	0	0	0	0	48.040.000	9.268.810	38.771.190
401	Основни плати и надоместоци	32.954.330	6.643.897	0	0	0	0	0	0	0	0	32.954.330	6.643.897	26.310.433
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	13.250.000	2.492.413	0	0	0	0	0	0	0	0	13.250.000	2.492.413	10.757.587
403	Останати придоноси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	Надоместоци	1.835.670	122.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.670	122.500	1.713.170
42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.460.000	6.192.736	0	0	0	0	0	0	0	0	21.460.000	6.192.736	15.267.264
420	Плати и дневни расходи	590.000	205.369	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	205.369	384.631
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.810.000	2.758.193	0	0	0	0	0	0	0	0	7.810.000	2.758.193	5.051.807
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	2.670.000	441.469	0	0	0	0	0	0	0	0	2.670.000	441.469	2.228.531
424	Поправки и токовно одржување	4.220.000	1.209.083	0	0	0	0	0	0	0	0	4.220.000	1.209.083	3.010.918
425	Договорни услуги	3.210.000	1.049.049	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000	1.049.049	2.160.951
426	Други токовни расходи	2.960.000	529.574	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960.000	529.574	2.430.427
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	105.215	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	105.215	394.786
461	Субвенции за јавни претпријатија	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разли трансфери	500.000	105.215	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	105.215	394.786
EA	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА	2.400.000	75.709	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	75.709	2.324.291
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.400.000	75.709	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	75.709	2.324.291
480	Купување на опрема и машини	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
481	Градежни објекти	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
483	Купување на мебел	770.000	75.709	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	75.709	694.291
486	Купување на возила	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	4.000.000	495.184	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	495.184	3.504.816

Програма Подпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самостоятелни актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	495.184	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	495.184	1.504.816
425	Договори услуги	2.000.000	495.184	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	495.184	1.504.816
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
425	Договори услуги	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
FA	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ПРОЕЦИ)	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	0	17.200.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	0	17.200.000
482	Други градежни објекти	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000	0	17.200.000
FA	НОВ ПОСТАД	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000
482	Други градежни објекти	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000
FA	УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА	41.126.900	30.210.866	0	0	0	0	0	0	0	0	41.126.900	30.210.866	10.916.034
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	41.126.900	30.210.866	0	0	0	0	0	0	0	0	41.126.900	30.210.866	10.916.034
482	Други градежни објекти	34.126.900	26.697.832	0	0	0	0	0	0	0	0	34.126.900	26.697.832	7.429.068
485	Други нефинансиски средства	7.000.000	3.513.034	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.513.034	3.486.966
FA	АГРОБЕЗГА	25.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	1.000.000	24.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	1.000.000	24.000.000
482	Други градежни објекти	25.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	1.000.000	24.000.000
FA	ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ	14.233.500	203.522	0	0	0	0	0	0	0	0	14.233.500	203.522	14.029.978
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.233.500	203.522	0	0	0	0	0	0	0	0	14.233.500	203.522	14.029.978
482	Други градежни објекти	14.233.500	203.522	0	0	0	0	0	0	0	0	14.233.500	203.522	14.029.978
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	0	6.750.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	0	6.750.000
482	Други градежни објекти	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	0	6.750.000
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТЕ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.950.000	736.833	0	0	0	0	0	0	0	0	14.450.000	736.833	13.713.167
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.400.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000	31.000	3.869.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договори услуги	1.350.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	31.000	2.819.000
426	Други тековни расходи	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000

Програма Подпрограмма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.650.000	705.833	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	10.650.000	705.833	9.844.167
461	Субвенции за јавни претпријатија	2.000.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	480.000	1.520.000
463	Трансфери до невладини организации	5.950.000	225.833	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	6.950.000	225.833	6.724.167
464	Разни трансфери	600.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
482	Други градожни објекти	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ	16.300.000	4.978.663	0	0	0	0	0	0	0	0	16.300.000	4.978.663	11.321.337
42	СТОКИ И УСЛУГИ	16.300.000	4.978.663	0	0	0	0	0	0	0	0	16.300.000	4.978.663	11.321.337
421	Комутални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.500.000	4.118.879	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	4.118.879	8.381.121
424	Поправки и тековно одржување	3.800.000	859.784	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	859.784	2.940.216
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400.000	0	7.400.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400.000	0	7.400.000
424	Поправки и тековно одржување	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400.000	0	7.400.000
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СОСРАКАЈОТ	6.540.000	1.831.541	0	0	0	0	0	0	0	0	6.540.000	1.831.541	4.708.460
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.540.000	1.831.541	0	0	0	0	0	0	0	0	6.540.000	1.831.541	4.708.460
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1.440.000	182.557	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	182.557	1.257.443
424	Поправки и тековно одржување	5.100.000	1.648.984	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	1.648.984	3.451.017
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	750.000	701.472	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	701.472	48.529
42	СТОКИ И УСЛУГИ	750.000	701.472	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	701.472	48.529
424	Поправки и тековно одржување	750.000	701.472	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	701.472	48.529
JA	ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000
482	Други градожни објекти	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000
JA	ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ ВО АГРОБЕРЗА	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000

Програма Подпрограмма Кат. Ставка Потглава	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
482	Други градожни објекти	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
JA	ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
482	Други градожни објекти	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
JD	ИЗГРАДБА НА ПОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	12.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.340.000	0	12.340.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.340.000	0	12.340.000
482	Други градожни објекти	12.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.340.000	0	12.340.000
JG	ГРАДСКА ВОДОВОДНА МРЕЖА	2.600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	100.000	2.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	100.000	2.500.000
482	Други градожни објекти	2.600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	100.000	2.500.000
JG	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	8.900.000	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	15.600	8.884.400
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.900.000	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	15.600	8.884.400
482	Други градожни објекти	8.900.000	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	15.600	8.884.400
JIO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градожни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JIA	ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА	19.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.100.000	0	19.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.100.000	0	19.100.000
482	Други градожни објекти	19.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.100.000	0	19.100.000
JIB	КАНАЛИЗАЦИЈА МУРТИНО	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000
482	Други градожни објекти	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000
JIG	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000
482	Други градожни објекти	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000
JIM	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	2.000.000	129.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	129.139	1.870.861
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	129.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	129.139	1.870.861
482	Други градожни објекти	2.000.000	129.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	129.139	1.870.861
JIN	УРБАНА ОПРЕМА	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000

Програма Подпрограмма Кат. Слика Поставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
483	Купување на мебел	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
K1	ВИБЛИОТЕКАРСТВО	800.000	0	5.799.207	921.637	1.030.000	80.762	0	0	0	0	7.629.207	1.002.388	6.626.809
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	3.984.060	726.928	0	0	0	0	0	0	3.984.060	726.928	3.258.132
401	Основна плата и надоместоци	0	0	2.844.545	524.958	0	0	0	0	0	0	2.844.545	524.958	2.319.587
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	1.139.515	200.970	0	0	0	0	0	0	1.139.515	200.970	938.545
403	Останати придоноси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	800.000	0	1.815.147	195.709	1.030.000	80.762	0	0	0	0	3.645.147	276.470	3.368.677
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	80.000	500	0	0	0	0	80.000	500	79.500
421	Компјутерски услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	519.000	46.800	200.000	38.682	0	0	0	0	719.000	83.482	635.539
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	800.000	0	82.800	11.826	350.000	18.050	0	0	0	0	1.232.800	29.376	1.202.925
424	Поправки и тековно одржување	0	0	671.747	3.750	320.000	11.389	0	0	0	0	991.747	15.119	976.628
425	Договори за услуги	0	0	541.600	133.333	80.000	14.181	0	0	0	0	621.600	147.514	474.086
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Намесни дотации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	700.000	0	1.415.398	283.791	0	0	0	0	0	0	2.115.398	283.791	1.821.607
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	1.107.840	286.772	0	0	0	0	0	0	1.107.840	286.772	841.068
401	Основна плата и надоместоци	0	0	793.212	191.887	0	0	0	0	0	0	793.212	191.887	601.545
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	314.628	75.105	0	0	0	0	0	0	314.628	75.105	239.523
403	Останати придоноси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	700.000	0	307.558	27.019	0	0	0	0	0	0	1.007.558	27.019	980.539
421	Компјутерски услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	102.100	16.237	0	0	0	0	0	0	102.100	16.237	85.853
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	350.000	0	72.998	7.062	0	0	0	0	0	0	422.998	7.062	415.936
425	Договори за услуги	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
426	Други тековни расходи	350.000	0	82.460	3.720	0	0	0	0	0	0	432.460	3.720	428.740
K3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	2.850.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	250.000	2.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
425	Договори за услуги	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
426	Други тековни расходи	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
46	СИБЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	250.000	850.000
464	Разни трансфери	1.100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	250.000	850.000

Програма Подпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Донации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.	
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.500.000	1.239.035	0	0	0	0	0	2.568.000	1.134.546	0	0	4.068.000	2.373.581	1.694.419
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	200.000	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	17.500	182.501
401	Основни плати и надоместоци	100.000	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	17.500	82.501
404	Надоместоци	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	921.678	0	0	0	0	2.168.000	766.846	0	0	3.168.000	1.686.624	1.479.477	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	400.000	143.120	0	0	400.000	143.120	256.880	
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	500.000	202.871	0	0	500.000	202.871	287.129	
425	Договори услуги	0	0	0	0	0	0	400.000	207.939	0	0	400.000	207.939	192.061	
426	Други тековни расходи	1.000.000	921.678	0	0	0	0	868.000	212.916	0	0	1.868.000	1.134.594	733.407	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	300.000	299.858	0	0	0	0	400.000	367.700	0	0	700.000	687.568	32.442	
463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	300.000	299.858	0	0	0	0	400.000	367.700	0	0	700.000	687.568	32.442	
KA	НОВИ СПОМЕНИЦИ	3.650.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	7.650.000	0	7.650.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.650.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	7.650.000	0	7.650.000		
482	Други градежни објекти	3.650.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	7.650.000	0	7.650.000		
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	6.236.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.236.000	85.000	6.151.000	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.236.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.236.000	85.000	6.151.000	
463	Трансфери до невладини организации	3.000.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	85.000	2.915.000	
464	Разни трансфери	3.236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.236.000	0	3.236.000	
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.000.000	20.000	202.139.994	46.675.602	19.560.000	1.210.635	0	0	0	222.719.994	47.906.236	174.813.758		
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	159.102.305	42.139.849	0	0	0	0	0	159.102.305	42.139.849	116.962.456		
401	Основни плати и надоместоци	0	0	115.358.374	30.519.910	0	0	0	0	0	115.358.374	30.519.910	84.838.454		
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	43.743.931	11.619.939	0	0	0	0	0	43.743.931	11.619.939	32.123.952		
403	Останати придонеси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	20.000	43.037.689	4.536.763	19.560.000	1.210.635	0	0	0	63.617.689	5.766.387	57.861.302		
420	Патни и деловни расходи	0	0	0	0	386.000	14.760	0	0	0	386.000	14.760	371.240		
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	12.732.186	1.283.446	486.000	15.000	0	0	0	13.198.186	1.298.446	11.899.741		
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	2.591.090	283.882	7.221.250	584.206	0	0	0	9.812.340	868.088	8.944.253		
424	Поправки и тековно одржување	500.000	0	12.347.133	945.936	1.718.000	112.392	0	0	0	14.565.133	1.058.328	13.508.805		
425	Договори услуги	500.000	20.000	15.367.280	2.022.459	9.788.750	484.277	0	0	0	25.856.030	2.526.766	23.129.264		
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.000.000	0	168.747.552	32.744.421	23.836.600	1.321.589	0	0	0	193.584.152	34.066.010	159.518.143		

Програма Подпрограмма Кат. Ставка Поговка	О П И С	Буџет		Дотации		Самостоятел. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		0	0	105.549.000	25.275.592	701.400	0	0	0	0	0	105.250.400	25.275.592	80.974.618
401 Основни плати и надоместоци		0	0	75.419.916	18.279.696	474.100	0	0	0	0	0	75.894.016	18.279.696	57.614.320
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		0	0	30.129.084	6.995.888	227.300	0	0	0	0	0	30.356.384	6.995.888	23.360.498
403 Останати придоноси од плати		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		1.000.000	0	63.198.562	7.488.839	20.908.950	1.132.309	0	0	0	0	85.107.502	8.601.148	76.506.355
420 Плати и дневни расходи		0	0	310.000	28.800	484.500	18.520	0	0	0	0	794.500	47.320	747.180
421 Комунални услуги, грејне, комуникација и транспорт		0	0	7.251.000	1.463.015	7.840.000	77.627	0	0	0	0	14.891.000	1.540.642	13.350.359
423 Систем инвентар, алат и други материјали за поправки		0	0	2.673.400	263.978	4.335.500	143.336	0	0	0	0	7.008.900	407.314	6.601.586
424 Поправки и тековно одржување		500.000	0	13.057.187	381.596	781.500	600	0	0	0	0	14.338.687	362.196	13.976.491
425 Договорни услуги		500.000	0	39.338.965	5.308.955	7.188.350	825.226	0	0	0	0	47.025.315	6.135.181	40.890.134
426 Други тековни расходи		0	0	570.000	42.495	479.100	66.000	0	0	0	0	1.049.100	108.495	940.605
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	2.226.250	189.280	0	0	0	0	2.226.250	189.280	2.036.970
480 Купување на опрема и машини		0	0	0	0	675.000	189.280	0	0	0	0	675.000	189.280	485.720
483 Купување на мебел		0	0	0	0	301.250	0	0	0	0	0	301.250	0	301.250
486 Купување на возила		0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
V1 ДЕТСКИ ГРАДИШКИ		0	0	38.584.595	7.286.019	14.202.000	2.173.277	0	0	0	0	52.786.595	9.471.296	43.315.299
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		0	0	28.973.632	6.686.450	0	0	0	0	0	0	28.973.632	6.686.450	22.288.362
401 Основни плати и надоместоци		0	0	20.745.284	4.848.804	0	0	0	0	0	0	20.745.284	4.848.804	15.896.460
402 Придоноси за социјално осигурување од работодавачите		0	0	8.228.568	1.836.646	0	0	0	0	0	0	8.228.568	1.836.646	6.391.922
403 Останати придоноси од плати		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	9.610.763	612.569	14.202.000	2.173.277	0	0	0	0	23.812.763	2.766.846	21.026.917
420 Плати и дневни расходи		0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000
421 Комунални услуги, грејне, комуникација и транспорт		0	0	3.500.000	20.000	2.100.000	400.532	0	0	0	0	5.600.000	420.532	5.179.468
423 Систем инвентар, алат и други материјали за поправки		0	0	0	0	10.200.000	1.601.115	0	0	0	0	10.200.000	1.601.115	8.688.685
424 Поправки и тековно одржување		0	0	1.620.745	93.692	1.420.000	128.315	0	0	0	0	3.040.745	222.007	2.818.738
425 Договорни услуги		0	0	4.450.018	496.877	320.000	43.315	0	0	0	0	4.810.018	542.192	4.267.826
V2 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
464 Разни трансфери		600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
W0 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		9.440.000	1.475.812	8.700.000	2.144.305	0	0	0	0	0	0	18.140.000	3.620.117	14.519.883
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		9.440.000	1.475.812	8.700.000	2.144.305	0	0	0	0	0	0	18.140.000	3.620.117	14.519.883

[illegible]

Прилог 2 - Образец K2

Квартален извештај за доспеани ненамирани обврскиОпштина: Струмица
Квартал: 01.01-31.03.2010

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари	16.770	3.000.965		0	3.017.735
февруари	2.063.471	108.731		0	2.172.202
март	2.365.793	430.541		0	2.796.334
април				0	0
мај				0	0
јуни				0	0
јули				0	0
август				0	0
септември				0	0
октомври				0	0
ноември				0	0
декември				0	0
Образложение:					
Општина Струмица заклучно со 31.01.2010 година има доспеани обврски во износ од 3.017.735,00 денари, од кои тековни обврски се во износ од 482.733,00 денари, а износот од 2.535.002,00 денари се капитално доспеани обврски. Недоспеаните обврски до 31.01.2010 година изнесуваат 15.050.914,00 денари кои што обврски се во целост капитални недоспеани обврски по договори за инвестициони објекти.					
Заклучно со 28.02.2010 година Општина Струмица има доспеани капитални обврски во износ од 2.172.202,00 денари, а износот од 7.389.452,00 денари се недоспеани капитални обврски до 28.02.2010 година.					
Заклучно со 31.03.2010 година Општина Струмица има доспеани обврски во износ од 2.796.334,00 денари, а износот на недоспеани капитални обврски до 31.03.2010 година е во износ од 9.977.527,50 денари. Од доспеаните обврски како тековни обврски се во износ од 430.541,00 денари, а износот од 2.365.793,00 денари се капитални доспеани обврски.					

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
411	
412	
413	
420	
421	
423	
424	
425	430.541,00
426	
431	
432	
433	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
471	
472	
473	
482	2.365.793,00
483	
491	
492	
493	
Total	2.796.334,00